



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 9 септември 1982
Скопје
Број 36 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дена. Жиро сметка 40100-603-12496

539.

Врз основа на член 28, а во врска со член 36 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и Заклучокот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНИТЕ „КАРПОШ“ — СКОПЈЕ И БЕРОВО

I

Се распишуваат повторни избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, согласно Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 4/82) и тоа:

1. Еден делегат од делегатската единица на Собранието на општината „Карпош“ — Скопје, и
2. Еден делегат од делегатската единица на Собранието на општината Берово.

II

Повторните избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд ќе се одржат на 27 октомври 1982 година во Собранието на општината „Карпош“ — Скопје односно во Собранието на општината Берово според новата листа на кандидатите.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 14 септември 1982 година.

IV

За спроведување на ова решение се грижи Републичката и Општинската изборна комисија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2166

9 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

540.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и Заклучокот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА „ЦЕНТАР“ — СКОПЈЕ

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица на Собранието на општината „Центар“ — Скопје, согласно Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/82).

II

Дополнителните избори за избор на делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на општината „Центар“ — Скопје ќе се одржат од 26 до 29 октомври 1982 година според новата листа на кандидатите.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 14 септември 1982 година.

IV

За спроведување на ова решение се грижи Републичката и Општинската изборна комисија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2166

9 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

541.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди им се доделуваат средства на општините и тоа:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Општина Негодино — | 5,0 мил. дин., |
| 2. Општина Кавадарци — | 3,0 мил. дин., |
| 3. Општина Виница — | 2,0 мил. дин. |

Член 2

Средствата на солидарноста се доделуваат на општините од член 1 на оваа одлука, без обврска на враќање, како прва помош на Републиката за отстранување на последиците од градот и поплавите што ги зафати во јули и август 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1744/1
26 август 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

542.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

1. Ѓорѓи Кеќкаровски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за туризам, назначен на 10 април 1980 година, продолжува со работа како советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1395/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

543.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 1 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на точката 7 од табелата на член 43 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на личните доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Медицинското училиште во Битола, донесен со референдум на 5 јануари 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Медицинското училиште во Битола на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот не било во согласност со Уставот и Законот за средното образование различното вреднување на работите и работните задачи зависно од степенот на стручната подготовка на наставниците.

4. Во одговор на наводите содржани во предлогот за поведување постапка и на јавната расправа директорот на Медицинското училиште во Битола, појасни дека во Законот за средното образование и воспитание е утврдена стручната подготовка потребна за изведување настава во медицинските училишта, односно дека за изведување настава во средните училишта е предвидена висока стручна подготовка, па смета дека е оправдано намалувањето на аконтацијата на личниот доход по основот сложеност на оние наставници кои ја немаат со законот предвидената стручна подготовка потребна за изведување настава во средното образование.

5. Разгледувајќи го оспорениот член 43 од Правилникот на училиштето, Судов, во текот на постапката и на јавната расправа, утврди дека во него е дадена табела за вреднување на работите и работните задачи. Така, според точките 6 и 7 од табелата на наставникот по вежби по основот потребни знаења и способности за вршење на работи и работни задачи му се определуваат 80 бода, а за учителот по вежби 40 бода. По основот обем и сложеност на работата на наставникот и учителот по вежби се утврдени 125 бода.

6. Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова начело работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе го оствари организацијата.

Од друга страна, според ставот 2 на член 87 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), наставници во средното образование можат да бидат лица кои завршиле соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа или уметничка академија.

Стручната подготовка на работникот, како средство за изразување на сложеноста на работите и работните задачи, според мислењето на Судов, има влијание врз придонесот на работникот, поради што реално е да се претпостави дека работникот кој го има предвидениот степен на стручна подготовка работните задачи ќе ги извршува со поголем успех од работникот кој ги извршува истите работи и работни задачи, но го нема предвидениот степен на стручна подготовка.

Со оглед на тоа Судов смета дека не му е спротивно на начелото на распределба според трудот намалувањето на аконтацијата на личниот доход на работникот кој го нема предвидениот степен на стручна подготовка потребен за изведување настава во средните училишта поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 221/80

1 јули 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

544.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 8 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи на работниците во Историскиот архив во Штип, донесен од работниците во работната заедница на 5 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Историскиот архив во Штип, на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 135/81 од 4 февруари 1982 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот правилник со членовите 50, 51 и 53 од Законот за архивската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), од причина што во него не се предвидени работи и работни задачи што треба да ги извршува виш архивист и архивист-советник, ниту пак се предвидени условите за здобивање со звањата предвидени во означените членови од законот.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во текот на постапката и на седницата, Судот утврди дека за извршување на стручните работи во архивот се предвидени две категории работници: самостоен стручен работник и стручен работник. Така, за извршување на работите и работните задачи на самостојниот стручен работник во одделението за евиденција и заштита на архивската граѓа во регистратурите, лицето треба да има соодветна висока стручна подготовка за архивист и две години работно искуство, или да има соодветна виша стручна подготовка за виш архивски помошник. Стручниот работник во ова одделение треба да има соодветна средна стручна подготовка.

Самостојниот стручен соработник во одделението за евиденција и заштита на архивската граѓа со информативна служба, е предвидено да има соодветна висока стручна подготовка за архивист, или соодветна виша стручна подготовка за виш архивски помошник и две години работно искуство. Соодветна средна стручна подготовка за ар-

хивски помошник е предвидена како услов за извршување на работите и работните задачи на стручниот работник во ова одделение.

Исто така, за извршување на работите на самостоен стручен работник во одделението за средување и обработка на архивска граѓа, е предвидено лицето да има соодветна висока или да има соодветна виша стручна подготовка за виш архивски помошник. За самостојниот стручен соработник во одделението за средување и обработка на архивска граѓа, е предвидено лицето да има само висока стручна подготовка за архивист. Работното искуство како посебен услов за овој работник не е предвидено. Стручниот работник во ова одделение, како и за истиот профил на работници во другите одделенија, потребно е да има соодветна средна стручна подготовка за архивски помошник.

5. Според членот 50 од Законот за архивската дејност, стручните работи во областа на архивската дејност ги вршат работници кои имаат стручна подготовка за архивски помошник, виш архивски помошник, архивист, виш архивист и архивски советник. Во звањето виш архивист, според членот 51 од овој закон, може да биде избрано лице кое има академски степен магистер или најмалку 10 години работа како архивист, објавени или познати стручни работи од значење за унапредување на архивската дејност и способност за самостојно организирање на стручната работа, а во звањето архивист-советник може да биде избрано лице кое постигнало извонредно значајни резултати во развојот и унапредувањето на архивската дејност.

Стручни работи во областа на архивската дејност, според членот 53 од овој закон, вршат и работници кои имаат соодветна средна стручна подготовка за архивски помошник, соодветна виша стручна подготовка за виш архивски помошник односно соодветна висока стручна подготовка за архивист. Која стручна подготовка е соодветна за вршење на стручни работи во областа на архивската дејност се определува со општиот акт на архивот.

Според тоа стручни работи во областа на архивската дејност можат да вршат работници кои имаат соодветен степен на стручна подготовка и соодветно звање предвидено во означениот закон. Со оглед на тоа што во оспорениот правилник не се предвидени работи и работни задачи што треба да ги извршува виш архивист и архивист-советник, ниту пак се предвидени условите за здобивање со звањата предвидени во членовите 50, 51 и 53 од Законот за архивската дејност, Судот оцени дека оспорениот правилник не е во согласност со членовите 50, 51 и 53 од Законот за архивската дејност.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 135/81

8 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

545.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 8 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста:

а) на членот 119 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување и рас-

поредување на доходот, распоредување на чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања, склучена меѓу работниците во Телевизија Скопје со референдум на 27 декември 1977 година, Работната заедница — заеднички дејности при Радио-телевизија Скопје со референдум на 28 декември 1977 година, во Радио Скопје и во Основната организација на здружен труд Предаватели и врски во Скопје со референдум на 29 декември 1977 година; и

б) на членот 108 од Правилникот за утврдување и распоредување на вкупниот приход, доходот, чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и други лични примања на работниците во Основната организација на здружениот труд Предаватели и врски во Скопје, донесен со референдум на 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означените организации на здружениот труд на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актите, означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, работниците во Основната организација на здружениот труд Предаватели и врски во Скопје, со оспорениот правилник своето неотуѓиво право да одлучуваат за висината на надоместокот за работа на терен го пренесле на работничкиот совет на Радио-телевизија — Скопје, што не било во согласност со Уставот на СР Македонија и било во спротивност со Законот за здружен труд.

4. Во одговорот на предлогот, донесителите на оспорените акти сметаат дека оспорените одредби се во согласност со Уставот на СР Македонија, Законот за здружениот труд и Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и дека одлучувањето за надоместокот за работа на терен и за другите надоместоци (дневници за службени патувања, превоз на работа и од работа, одвоен живот) како материјални трошоци не спаѓа во неотуѓивите права на работниците. За да се обезбедат единствени износи на ниво на работната организација, работниците се спогодиле висината на надоместокот за работа на терен да ја утврдува работничкиот совет на работната организација.

5. Разгледувајќи ја означената самоуправни спогодба, во текот на подготвителната постапка и на седницата, Судот утврди дека, според оспорениот член 119, висината на надоместокот за работа на терен учесниците во спогодбата се спогодиле да ја утврдува работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје во рамките на висината утврдена во Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправниот уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија односно со Самоуправната спогодба за заеднички основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, распоредување на чистиот доход, распределбата на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања во основните организации и работните заедници од областа на радиото и телевизијата во СР Македонија.

Исто така, разгледувајќи го членот 108 од оспорениот правилник, Судот утврди дека висината на надоместокот за работа на терен ја утврдува работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје во рамките на висината утврдена со општествениот договор и оспорената самоуправни спогодба.

6. Според ставот 1 на член 105 од Законот за здружениот труд и според ставот 1 на член 13

од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/80 и 13/82), материјалните трошоци на основната организација ги сочинуваат издатоците на потрошени предмети на трудот, за тековно инвестиционо одржување на средствата на трудот, за услуги што се потребни во вршењето на дејноста на основната организација, за тековните потреби на заштитата при работа и за заштита на работната средина, за тековни потреби на стручното образование и научно истражувачката работа што се врши во рамките на процесот на трудот, како и за други тековни потреби на материјалното производство, односно на вршењето на други дејности што се непосреден услов за работа и производство.

Понатаму, во ставот 5 на член 105 од Законот за здружениот труд е определено, кога со самоуправниата спогодба е предвидено работниците во основната организација, заедно со работниците во другите основни организации со кои ги здружуваат трудот и средствата, да остваруваат увид и контрола на движењето на издатоците што ги сочинуваат материјалните трошоци и остваруваат влијание врз височината на тие издатоци.

Според точката 3 на став 2 на член 13 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, материјалните трошоци на основната организација што се непосреден услов за работа и производство, меѓу другото, ги сочинуваат издатоците за надоместок на трошоците на работниците направени при вршењето на определени работи за основната организација заради остварувањето на вкупниот приход како што се дневници за службени патувања, надоместок за сместување и исхрана на терен, надоместок на трошоци за превоз на службени патувања и друго, кои се во согласност со самоуправниот општ акт, донесен врз основа на самоуправниот спогодба во согласност со општествениот договор кон кој пристапила основната организација.

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека надоместокот за работа на терен спаѓа во материјалните трошоци на основната организација, што се непосреден услов за работа и производство, направени при вршењето на определени работи за основната организација заради остварување на вкупниот приход што треба да бидат утврдени во самоуправниот општ акт донесен врз основа на самоуправниот спогодба која е во согласност со општествениот договор кон кој пристапила основната организација.

Според тоа, работничкиот совет на организацијата на здружениот труд може да одлучува за распределбата на средствата кои спаѓаат во материјалните трошоци и Судот оцени дека не постои законска обврска за овие средства работниците да се изјаснуваат во смислата на членот 462 од Законот за здружениот труд, односно со референдум, затоа што правото за тоа одлучување не спаѓа во неотуѓивото право на работниците.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 236/81

8 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

269.

Заради спроведување на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), а врз основа на член 136 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, самоуправните интересни заедници на насоченото образование, формирани за територијата на Републиката, Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование и самоуправните интересни заедници на научните дејности, формирани за територијата на Републиката, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Учесниците во оваа спогодба (корисници на општествени средства) се согласија во Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби во областа на образованието и научните дејности преку републичките самоуправни интересни заедници во 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 14/82, во член 5 алинејата 1 да се брише, а по алинеја три да се додаде нов став, кој гласи: „Средствата за насоченото образование може да се користат најмногу до една дванаестина месечно — кумулативно за соодветниот период од износот утврден во член 3 став 2 точка 1 од оваа самоуправна спогодба“.

Член 2

Оваа спогодба е потпишана на 18 август 1982 година, а ќе се применува за 1982 година.

Член 3

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1703/1

20 август 1982 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Републичката самоуправна интересна заедница за основното образование, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожи и гума, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, Општата заедница на насоченото образование, Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

270.

Врз основа на член 106 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 39 од Договорот за пензиско и инвалидско осигурување на естрадните уметници — членови на Здружението на естрадните уметници на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/74), Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Сојузот на здруженијата на естрадните работници на СР Македонија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ — ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 25 став 1 точка 4 бројката: „1964“ се заменува со бројката: „1969“.

Член 2

Овој договор влегува во сила и ќе се применува од денот на потпишувањето.

Бр. 01-2154/1
29 јуни 1982 година
Скопје

Сојуз на здруженијата на
естрадните работници на СР
Македонија,
Претседател,
(потпис нечиток)

Самоуправна интересна
заедница на пензиското и
инвалидското осигурува-
ње на Македонија
Секретар,
Киро Ефремов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
— БИТОЛА

271.

Врз основа на член 1 од Законот за начинот на располагањето со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и вишоците од приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81), член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 10 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ за образование и наука — Битола и член 6 од Статутот на СИЗ за образование и наука — Битола, Собранието на СИЗ за образование и наука — Битола на седницата одржана на 31 август 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМНО НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД СТОПАНСТВОТО И ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука привремено се намалуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството и од личен доход од работен однос од нестопанството од кои се обезбедуваат средства на СИЗ за образование и наука — Битола, за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на општина Битола.

Член 2

Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на СИЗ за образование и наука — Битола со оваа одлука ќе изнесуваат:

1. придонесот од личен доход од работен однос од стопанство од 5,00% се намалува на 4,50%;
2. придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство од 5,00% се намалува на 4,50%.

Член 3

Стапките од член 2 од оваа одлука ќе се применуваат од 1 септември до 31 декември 1982 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Бр. 03-180/3
31 август 1982 година
Битола

Претседател,
Даница Кочовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА

272.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 точка 4 и 5 од Статутот на СИЗ за вработување — Гевгелија, Извршниот одбор, врз основа на Заклучокот на Собранието на СИЗ за вработување — Гевгелија, бр. 02-195 од 10 јуни 1982 година, на седницата одржана на 25 август 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1982 година се намалува од 0,40% на 0,35%.

Член 2

Придонес за вработување уплатуваат работниците и работодавците — членови на СИЗ за вработување — Гевгелија.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонес за вработување е:

— за работниците во ОЗТ и за работниците вработени кај работодавецот, личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход);

— за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход;

— за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата што ја утврдува Републичката СИЗ за вработување.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат одговорните одредби на Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престапува да важи Одлуката бр. 02-363 од 25 декември 1981 година.

Бр. 02-263
25 август 1982 година
Гевгелија

Претседател,
Ратко Брзилов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
ТИТОВ ВЕЛЕС

273.

Врз основа на член 33 став 1 точка 5 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура — Титов Велес, а согласно Законот за начинот на располагање на вишоците на приходи на буџетот на ОПЗ и вишоците на приходи на самоуправните интересни заедници за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81) и Законот за привремена забрана на располагање со дел од општествени средства

во самоуправните интересни заедници за потрошувачката во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82), Собранието на ОСИЗ за физичка култура — Титов Велес, на седницата одржана на 26 август 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ ЗА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се намалува стапката на придонесот од доходот на ОЗТ за СИЗ на физичката култура — Титов Велес за 0,04% односно од 0,49% на 0,45%.

Член 2

Стапките на придонесите за СИЗ на физичката култура за 1982 година ќе изнесуваат:

- придонес од доходот на ОЗТ 0,45%,
- придонес од личен доход од нестопанство 0,30%,
- придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,15%,
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 0,30%.

Член 3

Од стапките утврдени од член 2 од оваа одлука Општинската заедница на физичката култура — Титов Велес здружува средства во Републичката заедница на физичката култура со пресметување на стапки и тоа:

- од доходот на ОЗТ 0,04%,
- од придонес од личен доход од нестопанство 0,05%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-206
26 август 1982 година
Титов Велес

Претседател,
Милан Марков, с. р.

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

1. за реизбор на следните раководни работни места:

1. Помошник директор по правни и економски работи,

2. Шеф на биотехничка лабораторија.

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за работното место под реден број еден — помошник директор по правни и економски работи, кандидатите да имаат завршено економски факултет и 5 години работно искуство по дипломирањето, да се на раководни работи во економската и општо-правната област, од кои 3 години во здравствени работни организации, да имаат морално-политичка подобност и преку досегашното работење и делување, докажана самоуправни определба, да не постојат пречки по чл. 511 од Законот за здружен труд за извршување на наведените работни задачи.

— за работното место под реден број два — шеф на биотехничка лабораторија, кандидатите да имаат завршено технолошки факултет, насока хемиска технологија, работно искуство 6 години во струката по дипломирањето и да имаат искуство на раководни работи и работни задачи, познавање на еден светски јазик, регулирана воена обврска, морално-политичка подобност и да не постојат пречки по чл. 511 од Законот за здружен труд.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација за исполнување на условите се доставуваат преку архивата до Советот на Клиниката. (271)

Градежно-занаетчиската задруга „Солидност“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на директор

Кандидатите покрај условите предвидени со закон да ги исполнуваат и следните:

— да имаат најмалку 5 години работно искуство;

— да поседуваат стручни квалитети и организаторски способности;

— да не се осудувани за кривично дело на непријателска дејност или стопански криминал;

— во својата работа да постигнуваат добри деловни резултати;

— кандидатите да имаат средна, виша или висока подготовка од техничка насока.

Молбите и другите документи да се доставуваат до Конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се доставуваат до Конкурсната комисија на адреса: ГЗЗ „Солидност“, ул. „Мито Хаџивасилев“, бр. 26 — Скопје.

Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување. (269)

Врз основа на член 72 и 73 од Статутот, Собранието на Земјоделската задруга „Поглед“, с. Шталковица — Пробиштип

распишува КОНКУРС

за именување индивидуален работоводен орган на Земјоделската задруга „Поглед“, с. Шталковица — Пробиштип

Кандидатите покрај општите услови предвидени во Законот за здружен труд, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да имаат завршено I или II степен на земјоделски, економски или правен факултет, средна стручна подготовка или квалификација рамна на средна стручна подготовка;

2. да имаат работно искуство над 5 години во земјоделска или прометна организација;

3. да имаат стручни и организациони способности;

4. да имаат морално-политички квалитети.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со документите се доставуваат до Земјоделската задруга „Поглед“ во Пробиштип.

Кандидатите со пријавата треба да достават диплома за стручното образование, потврда за работно искуство, уверение дека не се осудувани и уверение дека не се под истрага.

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор на следните работни места:
— избор на еден наставник во сите звања на одредено време по предметот пчеларство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (266)

Врз основа на член 92 од Статутот на 33 „Треска“, с. Модришта, општина Македонски Брод, Здружниот совет на Задругата

распишува
КОНКУРС

за избор на директор на задругата — реизбор

Покрај општите услови, пропишани со законите, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните:

— да имаат висока стручна подготовка — земјоделски, економски или друг смер со над 6 години работно искуство во стопанството, или средна стручна подготовка со над 10 години работно искуство;

— да имаат најмалку 3 години раководно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети.

Заинтересираните кандидати кон молбата поднесуваат доказни документи за квалификацијата и работното искуство и уверение за неосудуваност. Документите се поднесуваат до конкурсната комисија при 33 „Треска“ с. Модришта, општина Македонски Брод.

Некомплетни документи не се земаат предвид при решавањето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (268)

Собирот на работните луѓе на Градската библиотека „Григор Прличев“ — Охрид

распишува
КОНКУРС

за избор (реизбор) на директор

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да се од редот на научните, културно-просветните и другите општествени работници;

— да имаат висока стручна подготовка со најмалку 5 години работно искуство и

— да поседуваат морално-политички квалитети и организаторски способности.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани документи нема да бидат земени во разгледување. (269)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судија на Окружниот суд во Штип

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 став 1 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-2151

6 септември 1982 година

Скопје

Комисија за прашања на изборите и именувањата

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 539. Решение за распишување на повторни избори за делстата во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија на општините „Карпош“ — Скопје и Берово — — — — — | 673 |
| 540. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од Собранието на општина „Центар“ — Скопје — — — — — | 673 |
| 541. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — — | 674 |
| 542. Решение за продолжување со работа на советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар — — — — — | 674 |
| 543. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 221/80 од 1 јули 1981 година — — — — — | 674 |
| 544. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 135/81 од 8 јули 1982 година — — — — — | 675 |
| 545. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 236/81 од 8 јули 1982 година — — — — — | 675 |

Општествени договори и самоуправни спогодби

- | | |
|---|-----|
| 269. Самоуправна спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби во областа на образованието и научните дејности преку републичките самоуправни интересни заедници во 1982 година — — — — — | 677 |
|---|-----|

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

- | | |
|--|-----|
| 270. Договор за изменување на Договорот за пензиско и инвалидско осигурување на естрадните уметници — членови на Здружението на естрадните уметници на СР Македонија — — — — — | 677 |
|--|-----|

БИТОЛА

- | | |
|---|-----|
| 271. Одлука за привремено намалување на стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството и од личен доход од работен однос од нестопанството — — — — — | 678 |
|---|-----|

- | | |
|---|-----|
| 272. Одлука за намалување на стапката на придонесот за вработување за 1982 година — — — — — | 678 |
|---|-----|

ТИТОВ ВЕЛЕС

- | | |
|--|-----|
| 273. Одлука за намалување на стапката на придонесот од доходот на ОЗТ за ОСИЗ на физичката култура Титов Велес — — — — — | 678 |
|--|-----|